



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија 66, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

## Примена на европска картичка за здравствено осигурување во Република Македонија, за осигурените лица на Кралството Холандија

Во насока на продлабочување на континуираната и добрата соработка меѓу Република Македонија и Кралството Холандија, на 18 мај 2010 година Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Кралството Холандија го потпишаа **Договорот за користење на европската картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Македонија, кој стапува во сила на 1 Октомври 2010 година**. На основа на Европската картичка за здравствено осигурување осигурените лица на Холандија ќе можат да користат итни и неопходни здравствени услуги директно во сите здравствени установи кои имаат склучено Договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

**Европската картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card, EHIC)** во земјите членки на Европската Унија се вовеле во Јуни 2004 како документ кој го замени дотогаш постоечкиот образец за привремен престој **Е 111**. Целта на оваа Пан Европска иницијатива била да се зајакне мобилноста на населението внатре во ЕУ, како и во земјите кои не се членки на ЕУ, со потпишување на посебни договори со овие земји.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија има потпишано Договор за користење на европската картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Македонија со Република Словенија, Чешката Република, Сојузна Република Германија, Република Бугарија и со Големото Војводство Луксембург.

Врз основа на позитивното искуство од примената на европската картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Македонија, а воедно и во насока на приближување на Република Македонија кон Европската Унија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија достави иницијатива до другите земји членки на Европската Унија, за потпишување на Договор за примена на нивната европска картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Македонија. До сега оваа иницијатива е прифатена од Република Унгарија и Кралството Белгија.

Успешното и доследно спроведување на Договорите за користење на европската картичка за здравствено осигурување (EHIC) на територијата на Република Македонија, претставува силен аргумент во насока Република Македонија да стане член на големото европско семејство, на кое и припаѓа.